

**ВИНАРСКА ВИЗБА
ТИКВЕШ АД - СКОПЈЕ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
КОНСОЛИДИРАНИ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА**

Скопје, јуни 2019

СОДРЖИНА

Страна

Извештај на независниот ревизор

1-2

Консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран Биланс на успех	3
Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка	4
Консолидиран Извештај за финансиска состојба	5
Консолидиран Извештај за паричните текови	6
Консолидиран Извештај за промените во главнината	7-8
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	9 - 42

Додатоци

Додаток 1- Законска обврска за составување на
консолидирана годишна сметка и годишен извештај
за работење

Додаток 2- Консолдирана Годишна сметка

Додаток 3- Годишен Извештај за работење

Св. Кирил и Методиј 20, 1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 (2)32 14 706
Факс: +389 (2)32 14 707

www.moorestephens.mk
www.moorestephens.com

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје**

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Консолидираниот Извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2018 година, како и Консолидираниот Биланс на успех, Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот Извештај за промени во главнината и Консолидираниот Извештај за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје заклучно со 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2018 година.

Скопје, 28 јуни 2019 година

Овластен ревизор

Антонио Велјанов

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Приходи од продажба	8	1,668,800	1,575,926
Дадени попусти и дисконти	8	(139,238)	(117,762)
Нето приходи од продажба		1,529,562	1,458,164
Трошоци на продадени производи	9	(797,475)	(770,874)
БРУТО ДОБИВКА		732,087	687,290
Останати оперативни приходи	10	43,896	28,837
Дистрибутивни (продажни) расходи	11	(139,506)	(104,520)
Административни расходи	12	(91,537)	(91,810)
Останати оперативни расходи	13	(359,993)	(309,383)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		184,947	210,414
Приходи (расходи) од финансирање	14	(33,240)	(40,944)
Капитални добивки (загуби)		-	-
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		151,707	169,470
Расход за данок од добивка	16	(17,945)	(26,585)
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		133,762	142,885
Нето добивка (загуба) на:			
Сопствениците на матичното друштво		134,086	142,885
Неконтролираното учество во подружниците		(324)	0
		133,762	142,885
Основна заработка по акција (во МКД)	32	495	528

Анализа на Билансот на успех и трошоците според природата и видот на трошоците за 2018 и 2017 година, е како што следува:

Приходи од продажба	1,529,562	1,458,164
Останати оперативни приходи	43,896	28,837
Промени во залихи на готови производи	114,846	(126,595)
Сировини и материјали	(797,453)	(535,985)
Амортизација	(87,634)	(89,653)
Трошоци за вработени	(160,307)	(128,146)
Останати оперативни расходи	(457,963)	(396,208)
Оперативна добивка	184,947	210,414

Управниот Одбор на ВВ Тиквеш АД Скопје на ден 28 јуни 2019 ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери за усвојување.

Генерален Директор
Радош Вукичевиќ


Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември

	<u>Белешка</u>	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Нето добивка за периодот		133,762	142,885
Останата сеопфатна добивка:			
Курсни разлики од преведување на странски валути		14	403
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	19	5,355	(226)
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		5,369	177
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		139,131	143,062
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) на:			
Сопствениците на матичното друштво		139,455	143,062
Неконтролираното учество во подружниците		(324)	0
		139,131	143,062

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	17	1,346,417	1,324,792
Нематеријални средства	18	8,046	8,322
Дадени заеми	23	6,972	11,467
Вложувања расположливи за продажба	19	13,755	8,400
Вкупно нетековни средства		1,375,190	1,352,981
Тековни средства			
Залихи	20	1,102,445	980,580
Побарувања од продажба	21	420,272	418,439
Побарувања за дадени аванси	22	36,256	11,054
Дадени позајмици	23	57,767	29,104
Останати краткорочни средства и АВР	24	41,800	28,741
Парични средства	25	46,376	23,943
Вкупно тековни средства		1,704,916	1,491,861
ВКУПНО СРЕДСТВА		3,080,106	2,844,842
ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА			
Главнина			
Акционерски капитал	26	842,962	842,962
Премии на емитирани акции		169,135	169,135
Резерви		106,101	106,087
Ревалоризациони резерви и друго		13,525	8,170
Акумулирана добивка		677,044	542,958
Главнина на сопствениците на Друштвото		1,808,767	1,669,312
Неконтролирано учество		(406)	(82)
Вкупно главнина		1,808,361	1,669,230
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити и наеми	29	328,040	363,414
Одложени приходи од грантови	28	20,538	23,626
Резервирања за трошоци	34 в	14,029	14,029
Вкупно нетековни обврски		362,607	401,069
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	30	533,251	449,694
Краткорочни кредити	31	123,541	40,000
Тековна доспеаност на долгорочни обврски	29	201,406	222,309
Останати краткорочни обврски и ПВР	27	50,940	62,540
Вкупно тековни обврски		909,138	774,543
Вкупно обврски		1,271,745	1,175,612
ВКУПНО ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА		3,080,106	2,844,842

	Белеш.	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
Добавка пред оданочување		151,707	169,470
Усогласување за:			
Амортизација	17 и 18	87,634	89,653
Расходи (приходи) од камати и дивиденди, нето	14	32,639	45,001
Приходи од отпис на обврски	10	(666)	(2,065)
Амортизација на грантови	28	(3,088)	(3,088)
Исправка на вредност на побарувања	13	-	4,300
Приходи од донација на основно средство	10	(118)	-
Други расходи и усогласувања		184	402
Капитална загуба (добавка) од основни средства	13	(1,368)	71
Добавка (загуба) пред промени во обртни средства		266,924	303,744
Побарувања од продажба		(1,833)	(106,415)
Побарувања за дадени аванси		(25,202)	(609)
Останати тековни средства и АВР		(4,730)	(4,185)
Залихи		(121,865)	117,806
Обврски од добавувачи		84,223	52,706
Останати тековни обврски и ПВР		(1,395)	7,133
Нето пари употребени во работењето		196,122	370,180
Платена камата		(34,986)	(47,818)
Платен данок од добавка		(35,856)	(22,390)
Нето парични текови од оперативни активности		125,280	299,972
Парични текови од вложувачки активности			
Приливи (одливи) од купопродажба на вложувања	19	-	-
Наплатени (дадени) позајмици, нето	23	(24,168)	(11,822)
Примени камати	14	1,291	1,024
Примени дивиденди	14	433	360
Купување на недвижности, постројки и опрема	17	(125,647)	(56,341)
Купување на лиценци	18	(420)	(970)
Продажби на недвижности, постројки и опрема	17	18,400	471
Нето парични текови од вложувачки активности		(130,111)	(67,278)
Парични текови од финансиски активности			
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	29	(56,277)	(59,377)
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	31	83,541	(156,679)
Нето парични текови од финансиски активности		27,264	(216,056)
Нето зголемување (намалување) на парични средства		22,433	16,638
Парични средства на почетокот на годината	25	23,943	7,305
Парични средства на крајот од годината	25	46,376	23,943

	Обични акции									
	Број на Акции	Износ	Резерви	Премии на емитир. акции	Објективна вредност на вложувања	Реинвести рана добивка	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтрол ирано учество	Вкупно главнина
Во (000) МКД										
Состојба на 1 јануари 2017	270,450	842,962	105,684	169,135	8,396	64,095	335,978	1,526,250	24	1,526,274
Сеопфатна добивка:										
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	142,885	142,885	(106)	142,779
Усогласување на вложувања	-	-	-	-	(226)	-	-	(226)	-	(226)
расположиви за продажба до нивна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од преведување на	-	-	-	403	-	-	-	403	-	403
странски валути	-	-	-	-	(226)	-	142,885	143,062	(106)	142,956
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	403	-	(226)	-	142,885	143,062	(106)	142,956
Трансакции со сопствениците:										
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвоено за реинвестирана	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017	270,450	842,962	106,087	169,135	8,170	90,254	452,704	1,669,312	(82)	1,669,230

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Обични акции		Премии на емитир. акции	Објективна вредност на вложувања	Реинвести рана добивка	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтрол ирано учество	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ							
Во (000) МКД									
Состојба на 1 јануари 2018	270,450	842,962	106,087	169,135	8,170	90,254	452,704	1,669,312	(82)
Сеопфатна добивка:									
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	134,086	134,086	(324)
Усогласување на вложувања									
расположиви за продажба до нивна									
објективна вредност									
Курсни разлики од преведување на									
странски валути									
Останато	-	-	14	-	-	-	-	14	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	14	-	5,355	-	134,086	139,455	(324)
Трансакции со сопствениците:									
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвоено за реинвестирана									
добивка									
Состојба на 31 декември 2018	270,450	842,962	106,101	169,135	13,525	243,647	433,397	1,808,767	(406)

1. Основни податоци и дејност

Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД - Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е настанато со поделба на АД Агрокомбинат ТИКВЕШ ц.о. - Кавадарци на повеќе друштва.

Седиштето на Друштвото е во Кавадарци на ул.8-ми Септември бр.5

Основна дејност на Друштвото е производство на вина. Работата на Друштвото е организирана преку следните организациони делови:

- Управа на Друштвото;
- Сектор за производство;
- Сектор за комерцијално и маркетиншко работење;
- Финансов сектор и
- Одделение за општи и правни работи

Вкупниот број на вработени во Друштвото со 31 декември 2018 година изнесува 206 вработени (2017: 191 вработени).

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Консолидираните финансиски извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 42, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија (Белешка 3.11) и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност (Белешка 3.10).

3. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

3.1. Принципи на консолидација

Консолидацијата на финансиските извештаи на друштвата е извршена на следниот начин:

- Прво, се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските, капиталот, од билансот на состојба на 31 декември, како и приходите и расходите, од билансот на успех;
- Второ, во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 декември, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацијата;
- Трето, во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависните друштва (подружници) со состојба на 31 декември и салдото на делот од капиталот на тие друштва, кој се однесува на тие вложувања, а остатокот на капиталот, е прикажан во консолидираниот биланс на состојба како неконтролирано учество;
- Четврто, во целост се елиминираат приходите и расходите кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацијата.

3.2. Подружници

Подружници се правни лица каде што матичното друштво има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во тие друштва. Постоењето на и ефектот од поседувањето на гласачката сила се зема во предвид при одредувањето на тоа дали Друштвото има контрола над тие правни лица. Вложувањата на Друштвото во подружниците се евидентирани во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

Подружниците се целосно консолидирани во моментот на воспоставување на контрола над истите од страна на Друштвото. Подружниците се исклучуваат од консолидација во моментот на престанок на контрола од страна на Друштвото.

Приложените консолидирани финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на матичното друштво и на следните подружници:

	2018	2017
	% на учество	% на учество
Винојуг ДООЕЛ Гевгелија	100.00%	100.00%
Машински Сервис ДООЕЛ	100.00%	100.00%
Тиквеш-Вински туризам ДООЕЛ	100.00%	100.00%
М-6 Тиквеш ДОО Белград	99.00%	99.00%
ВВ Тиквеш Продаја ДОО Загреб	100.00%	/

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

3.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.6. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во дологодна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искајуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искајуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2018 и 2017, се следните:

	2018	2017
1 ЕУР =	61.4950 МКД	61.4907 МКД
1 ЦХФ =	54.7742 МКД	52.5472 МКД
1 USD =	53.6887 МКД	51.2722 МКД

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Согласно измените на даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци) и помалку искажани приходи со поврзани лица (2017: исто). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2017: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времени разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејстово на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 16.

3.6. Заработка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Залихи

Залихите се искајуваат според пониската од набавната вредност и нето реализацијоната вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализацијоната вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.10. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата се исказани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината односно останатата сеопфатна добивка, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото вршло законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризационата резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и исказува издвоено во билансот на состојба.

Согласно параграф 17 од објавениот МСС 8 Сметководствените политики, промени на сметководствени проценки и грешки, ревалоризираните вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се исказува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2018 година во однос на 2017 година се следните:

	2018	2017	2018	2017
Недвижности	2.5-10 %	2.5-10 %	10-40 години	10-40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Возила	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

3.12. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.13. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се исказуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.14. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искајуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искајуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искајуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.15. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(3) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.11. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.16. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.

3.17. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде применено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.18. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случаување или неслучаување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случаување или неслучаување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути, чиј ефект е даден во табелата подолу.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Изложеноста на Друштвото на ваков вид на ризик е даден преку износите на овие вложувања во белешката 19.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на друштва во земјата и странство. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2018 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година е следната:

	2018	2017
Обврски по кредити и заеми	652,987	625,723
Пари и парични еквиваленти	(46,376)	(23,943)
Нето обврски (пари)	606,611	601,780
Вкупен капитал	1,807,857	1,669,230
% на задолженост	34%	36%

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2018 и 2017 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2018	2017	2018	2017
ЕУР	133,925	135,782	553,157	389,808
УСД	1,242	-	(1,503)	54
Други	201,522	253,128	68,109	83,665
	336,689	388,910	619,763	473,527

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2018	2017	2018	2017
ЕУР	(41,923)	(25,403)	41,923	25,403
УСД	275	(5)	(275)	5
Други	13,341	16,946	(13,341)	(16,946)
Нето Ефект	(28,307)	(8,462)	28,307	8,462

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирани средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември	
	2018	2017
Финансиски средства		
<i>Некаматоносни:</i>		
- Парични средства	306	191
- Побарувања од купувачи	420,272	418,439
- Останати побарувања и позајмици	64,996	37,120
- Вложувања расположливи за продажба	13,755	8,400
	499,329	464,150
<i>Каматоносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства на сметки	46,070	23,752
- Дадени депозити во банки	-	-
	46,070	23,752
<i>Каматоносни со фиксна камата:</i>		
- Долгорочни дадени заеми	11,739	14,009
	11,739	14,009
	557,138	501,911
Финансиски обврски		
<i>Некаматоносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	526,031	445,449
- Останати тековни обврски	50,940	62,540
- Позајмици	-	-
	576,971	507,989
<i>Каматоносни со променлива камата:</i>		
- Кредити од банки и наеми	350,843	410,501
	350,843	410,501
<i>Каматоносни со фиксна камата:</i>		
- Кредити од банки и наеми	302,145	215,222
	302,145	215,222
	1,229,958	1,133,712

БВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки за 1% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 1% поени		Намалувања за 1% поени	
	2018	2017	2018	2017
Земени кредити	(3,508)	(4,105)	3,508	4,105
Дадени депозити	-	-	-	-
Нето Ефект	(3,508)	(4,105)	3,508	4,105

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2018 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	46,376	-	-	-	46,376
Купувачи	307,182	113,090	-	-	420,272
Останати побарув. и позајмици.	64,996	-	4,767	6,972	76,735
Вложувања	-	-	13,755	-	13,755
	418,554	113,090	18,522	6,972	557,138
Добавувачи	413,950	111,355	726	-	526,031
Кредити	42,167	25,150	257,630	328,040	652,987
Останати обврски	48,548	2,392	-	-	50,940
	504,665	138,897	258,356	328,040	1,229,958

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.4. Ризик од ликвидност (Продолжение)

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2017 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	23,943	-	-	-	23,943
Купувачи	325,225	84,074	9,140	-	418,439
Останати побарув. и позајмици.	39,662	-	-	11,467	51,129
Вложувања	-	-	8,400	-	8,400
	388,830	84,074	17,540	11,467	501,911
Добавувачи	220,054	75,190	150,206	-	445,449
Кредити	36,229	26,219	199,861	363,414	625,723
Останати обврски	50,566	11,974	-	-	62,540
	306,849	113,383	350,067	363,414	1,133,712

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти

Друштвото во текот на своето работење е организирано во следните деловни сегменти:

- Флаширано вино;
- Наливно вино;
- Алкохолни пијалоци и
- Останато

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2018 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Флаширано Вино	Наливно вино	Алкохо- лни пијалоци	Оста- нато	Вкупно
Приходи од продажба	1,413,700	5,671	247,834	1,595	1,668,800
Дадени работи (-)	(117,199)	-	(22,030)	(9)	(139,238)
Нето приходи од продажба	1,296,501	5,671	225,804	1,586	1,529,562
Оперативна добивка/резултат на сегментот	156,767	686	27,303	192	184,948
Приходи(расходи) од финансирање					(33,240)
Добивки (загуби) од вложувања					-
Бруто добивка					151,708
Данок од добивка					(17,945)
Нето добивка (загуба)					133,763
Други информации					
Вкупни средства по сегменти	2,610,787	11,420	454,706	3,194	3,080,106
Вкупни обврски по сегменти	1,077,968	4,715	187,743	1,319	1,271,745
Амортизација	74,281	325	12,937	91	87,634
Инвестиции во основни средства	106,502	466	18,549	130	125,647

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти (Продолжение)

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2017 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Флаширано Вино	Наливно вино	Алкохо- лни пијалоци	Оста- нато	Вкупно
Приходи од продажба	1,340,749	8,040	225,215	1,922	1,575,926
Дадени работи (-)	(97,623)	-	(20,130)	(9)	(117,762)
Нето приходи од продажба	1,243,126	8,040	205,085	1,913	1,458,164
 Оперативна добривка/резултат на сегментот	 179,385	 1,160	 29,594	 276	 210,415
Приходи(расходи) од финансирање					(40,944)
Добривки (загуби) од вложувања					-
 Бруто добивка					169,471
Данок од добивка					(26,585)
 Нето добивка (загуба)					142,886
 Други информации					
Вкупни средства по сегменти	2,425,308	15,686	400,116	3,732	2,844,842
Вкупни обврски по сегменти	1,002,242	6,482	165,345	1,542	1,175,612
Амортизација	76,432	494	12,609	118	89,653
Инвестиции во основни средства	48,032	311	7,924	74	56,341

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти (Продолжение)

Република Македонија е матична земја за Друштвото, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и тоа како што следува:

Продажби во:	2018	2017
Република Македонија – Сектор 1	800,283	751,439
Република Србија – Сектор 2	443,144	455,398
Југоисточна Европа - Сектор 3	233,248	197,457
Останато – Сектор 4	52,887	53,870
Вкупно	1,529,562	1,458,164

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

Вкупни средства во:	2018	2017
Република Македонија – Сектор 1	2,830,443	2,557,695
Република Србија – Сектор 2	214,332	253,905
Југоисточна Европа - Сектор 3	13,430	21,907
Останато – Сектор 4	21,901	11,335
Вкупно	3,080,106	2,844,842

Вкупни инвестиции во:	2018	2017
Република Македонија – Сектор 1	125,647	56,341
Република Србија – Сектор 2	-	-
Југоисточна Европа - Сектор 3	-	-
Останато – Сектор 4	-	-
Вкупно	125,647	56,341

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
а) Анализа по пазари		
Приходи од продажби на домашен пазар	916,352	845,859
Приходи од продажби на странски пазар	752,448	730,067
Намалено за дадени работи	(139,238)	(117,762)
Вкупно приходи од продажба	1,529,562	1,458,164
б) Анализа по видови		
Приходи од продажба на наливно вино	5,671	8,040
Приходи од продажба на флаширано вино	1,413,700	1,340,749
Приходи од продажба на жестоки пијалоци	247,834	225,215
Останати приходи	1,595	1,922
Намалено за дадени работи	(139,238)	(117,762)
Вкупно приходи од продажба	1,529,562	1,458,164

9. ТРОШОЦИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Залихи на почетокот на годината	879,745	1,006,340
<i>Производни трошоци во тек на година:</i>		
Потрошени сировини и материјали	758,595	503,340
Енергија	27,508	23,439
Амортизација	54,490	78,152
Плати на директни работници	71,728	39,348
Кусоци (вишоци) по попис	-	-
Залихи на крајот на годината	(994,591)	(879,745)
Вкупно трошоци на продадени производи	797,475	770,874

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Приходи од наемнина	270	-
Приходи од продажба на материјали	16,306	8,954
Приходи од отпис на обврски	666	2,065
Приходи од отпис на побарувања	215	1,286
Приходи од вишоци	14	219
Приходи од ресторан и посетители	7,700	4,746
Приходи од амортизација на грантови (бел.28)	3,088	3,088
Приходи од субвенции	-	-
Приходи од наплата на судски спорови	-	-
Останати приходи	15,637	8,479
Вкупно останати оперативни приходи	43,896	28,837

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

11. ДИСТРИБУТИВНИ (ПРОДАЖНИ) РАСХОДИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Транспорт на производи на домашен пазар	7,604	4,635
Транспорт на производи на странски пазар	2,768	2,807
Трошоци за унапредување на продажбата	32,399	28,355
Трошоци за саеми	7,591	12,939
Трошоци за маркетинг и пропаганда	89,144	55,784
Вкупно продажни расходи	139,506	104,520

12. АДМИНИСТРАТИВНИ РАСХОДИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Плати на административни работници	49,807	61,186
Трошоци за надоместоци на вработените	12,822	10,961
Трошоци за службени патувања	28,908	19,663
Вкупно административни расходи	91,537	91,810

13. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Набавна вредност на продадени стоки и материјали	84,672	72,031
Останати услуги	25,005	28,201
Репрезентација	31,463	32,065
Трошоци за наемнини	23,226	16,804
Потрошена енергија	8,743	9,389
Трошоци за телефони	6,245	11,018
Даноци и придонеси - останати	12,789	6,408
Амортизација	33,144	11,501
Премии за осигурување	7,255	6,115
Потрошени резервни делови	10,527	8,726
Спонзорства и реклами	15,944	28,747
Услуги за одржување и заштита	4,801	2,622
Банкарски провизии	5,876	3,402
Капитална добивка (загуба) од отуѓување на основни средства	(1,368)	71
Резервирања за судски спорови (бел.34в)	-	-
Исправка на вредноста на побарувања и вложувања	-	4,300
Останати општи расходи	91,671	67,983
Вкупно останати оперативни расходи	359,993	309,383

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

14. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Приходи од дивиденди	433	360
Приходи по основ на камати	1,291	1,024
Приходи по основ на курсни разлики	1,711	6,367
Расходи за камати од кредити	(28,816)	(38,722)
Расходи за казнени и други камати	(5,547)	(7,663)
Курсни разлики	(2,312)	(2,310)
Вкупно нето приходи (расходи) од финансирање	(33,240)	(40,944)

15. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Бруто плати на вработени	118,577	97,522
Трошоци за надоместоци на вработените	12,822	10,961
Трошоци за службени патувања	28,908	19,663
Вкупно трошоци за вработени	160,307	128,146

16. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Добивка пред оданочување	151,707	169,470
Корекција за загуби на подружниците	37,509	10,508
Непризнаени расходи:		
Репрезентација	46,116	42,323
Надоместоци на трошоци на вработените	11,170	6,727
Трошоци за членови на Управен одбор	2,645	3,690
Даноци по задршка (одбивка)	1,407	817
Исправка на побарувања	-	4,300
Ненаплатени побарувања од заеми	28,759	35,674
Друго	8,063	30,363
Парични казни и пенали	273	118
Камати по заеми добиени од поврзано лице	2,275	1,980
Даночна основа	289,924	305,970
Реинвестирана добивка и наплатени заеми од претходен период	(110,470)	(40,120)
Даночна основа	179,454	265,850
Пресметан данок од добивка од 10% (2017: 10%)	17,945	26,585
Други намалувања и зголемувања	-	-
Данок од добивка	17,945	26,585
Добивка пред оданочување	151,707	169,470
Ефективна даночна стапка	11.83%	15.69%

17. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Промени во текот на 2018 година:

	Земјиште и градежни објекти (000) МКД	Постројки и опрема (000) МКД	Останати основни средства (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари	1,521,048	1,204,454	13,697	90,912	2,830,111
Директни зголемувања	7,356	64,127	13,432	40,732	125,647
Пренос од инвестиции во тек	96	-	-	(96)	-
Продажба	(16,949)	(3,363)	(319)	-	(20,631)
Расход	-	(30,409)	-	-	(30,409)
Активирање на средства	-	6,385	-	(6,555)	(170)
Донација на средство	-	118	-	-	118
Останато	-	(608)	608	-	-
Состојба на 31 декември	1,511,551	1,240,704	27,418	124,993	2,904,666
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари	656,440	842,251	6,628	-	1,505,319
Амортизација за годината	36,698	48,551	1,689	-	86,938
Други намалувања	-	-	-	-	-
Продажба	-	(3,536)	(107)	-	(3,643)
Расход	-	(30,365)	-	-	(30,365)
Состојба на 31 декември	693,138	856,901	8,210	-	1,558,249
Сегашна вредност на:					
31.12.2018 година	818,413	383,803	19,208	124,993	1,346,417
31.12.2017 година	864,608	362,203	7,069	90,912	1,324,792

Со состојба на 31 декември 2018 година, најголем дел од недвижен и подвижен имот на Друштвото е заложен како обезбедување за искористените краткорочни и долгорочни кредити, гаранции и акредитиви кај банките во Република Македонија, пред се кај Комерцијална банка АД Скопје, како најголема банка доверител на Друштвото.

Сите недвижности со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите активности.

18. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	15,571	14,601
Набавки	420	970
Расход	-	-
Состојба на 31 декември	15,991	15,571
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	7,249	5,841
Амортизација за тековна година	696	1,408
Расход	-	-
Состојба на 31 декември	7,945	7,249
Сегашна вредност на 31 декември	8,046	8,322

Нематеријалните средства во целост се состојат од купени лиценци или права кои се користат за обавување на дејноста на Друштвото.

19. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
а) котирачки домашни друштва		
Комерцијална Банка АД Скопје	11,704	6,442
ТТК Банка АД Скопје	197	129
Централна кооперативна банка АД Скопје	99	74
б) останати домашни друштва		
Македонска Банка АД Скопје во ликвидација	3,860	3,860
Илинден Делчево АД	1,061	1,061
Таска ПТП АД	159	159
Пакомак ДОО Скопје	652	652
УТП Унионмак АД	944	944
	18,676	13,321
Исправка на вредноста на вложувањата	(4,921)	(4,921)
	13,755	8,400
Вкупно вложувања	13,755	8,400

Вложувањата во домашните субјекти се под 20% од капиталот на овие друштво и истите имаат карактер на малцински учества. Менаџментот на Друштвото смета дека истите се расположливи за продажба.

Исправката на вредност на вложувањата се однесува на вложувањето во акции на Македонска банка АД во ликвидација во износ од 3,860 илјади МКД и Илинден Делчево АД во износ од 1,061 илјади МКД.

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

20. ЗАЛИХИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Материјали	41,855	36,540
Резервни делови	20,635	18,542
Ситен инвентар и амбалажа	30,886	31,007
Готови производи	994,591	879,745
Трговски стоки	14,478	14,746
Вкупно залихи	1,102,445	980,580

Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото има заложено залиха на готови производи (вино) со вкупна вредност од 29,055 илјади МКД (2017: 102,713 илјади МКД).

21. ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Купувачи во земјата	108,405	65,455
Купувачи во странство	229,061	285,207
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Македонија	34,543	21,078
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Скопје	48,767	47,194
Спорни побарувања во земјата	32,288	32,496
Спорни побарувања во странство	44,506	61,450
Вкупно побарувања од продажба	497,570	512,880

Минус: Исправка на вредноста на купувачи во земјата (32,288) (32,496)
 Минус: Исправка на вредноста на купувачи во странство (45,010) (61,945)

	420,272	418,439
Вкупно побарувања од продажба	420,272	418,439

Промени во исправка на вредноста за годината:

Состојба на 1 јануари	94,441	93,754
Нови сомнителни побарувања	2,017	
Наплати на сомнителни побарувања	(208)	(1,284)
Отписи	(16,940)	-
Курсни разлики	5	(46)
Состојба на 31 декември	77,298	94,441

Структура на побарувања по доспеаност:

Недоспеани	259,490	213,100
Доспеани до 30 дена	14,418	52,157
Доспеани до 90 дена	61,897	97,764
Доспеани над 90 дена	161,765	149,859
Исправка на сомнителни побарувања	(77,298)	(94,441)
Вкупно побарувања од продажба	420,272	418,439

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

22. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Дадени аванси на добавувачи во земјата	16,457	9,926
Дадени аванси на добавувачи во странство	21,106	2,435
	37,563	12,361
Минус: Исправка на вредноста на побарувања за дадени аванси	(1,307)	(1,307)
	36,256	11,054

23. ДАДЕНИ КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
<i>Долгорочни заеми:</i>		
Вработени во Тиквеш АД Скопје	850	1,646
Вработени во Тиквеш Продажба и дистрибуција ДООЕЛ	6,122	9,821
	6,972	11,467
<i>Краткорочни заеми:</i>		
М-6 Еден СРБ ДОО Србија	21,524	-
М-6 Еден Логистика ДООЕЛ Скопје	17,459	-
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	8,887	8,887
Тиквеш Продажба и дистрибуција ДООЕЛ	-	6,393
Позајмица на Барово ДООЕЛ	4,265	13,128
Беким Аземи Тетово	1,504	1,504
Кат Кетеринг ДООЕЛ Скопје	1,655	1,655
Вработени во Тиквеш Продажба и дистрибуција ДООЕЛ	3,714	1,482
Лепово ДООЕЛ Кавадарци	4,721	1,791
Мегатон Продукција ДООЕЛ	1,000	1,000
Вработени во Тиквеш АД Скопје	1,053	1,060
Гордана Аврамски	550	550
Други	322	541
Побарувања за камати од позајмици на вработени	-	-
	66,654	37,991
Минус: Исправка на вредноста на побарувања за дадени позајмици	(8,887)	(8,887)
	57,767	29,104
Вкупно дадени заеми	64,739	40,571

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА И АВР

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Побарувања за ДДВ и данок од добивка	28,064	16,829
Останати побарувања од субјекти	1,293	1,293
Побарувања од вработените и други побарувања	7,739	6,810
Останати побарувања	2,964	2,455
Однапред платени трошоци	1,740	1,354
Вкупно останати краткорочни средства и АВР	41,800	28,741

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

25. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Денарски сметки кај комерцијални банки	19,913	4,288
Денарски акредитиви	-	-
Денарски благајни	306	191
Девизни сметки	26,157	19,464
Други парични еквиваленти	-	-
Вкупно парични средства	46,376	23,943

26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2018 акции	2017 акции	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Обични акции	270,450	270,450	842,962	842,962
Приоритетни акции	-	-	-	-
Вкупно	270,450	270,450	842,962	842,962

Номиналната вредност на една акција изнесува 51.13 ЕУР.

Во текот на 2012 година издадените конвертабилни приоритетни акции на Фондот за ПИОМ се откупени од страна на доминатниот акционер М-6 ДОО Скопје и истите се конвертирани во обични акции на Друштвото.

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на ден 31 декември 2018 година според евидентијата на ЦДХВ е како што следува:

Акционери:	31 декември 2018 година	
	Број на акции	% на Учество
М-6 ДОО Скопје	216,589	80.08%
Останати помали акционери со под 5% од акциите	53,861	19.92%
Вкупно	270,450	100.00%

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПВР

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Обврски спрема вработените за нето плати	6,814	5,930
Обврски спрема државата за давачки од плати	3,936	3,176
Обврски за камати по кредити	8,206	8,829
Обврски за ДДВ	8,931	12,927
Обврски за данок од добивка	2,392	11,974
Обврски за дивиденди	2,777	2,777
Останати обврски спрема вработените	-	-
Обврска за акцизни маркички	2,323	4,089
Обврски за царински давачки	11,539	6,713
Други	4,022	6,125
Вкупно останати краткорочни обврски и ПВР	50,940	62,540

28. ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ ОД ГРАНТОВИ

Салдото на разграничен грантови се состои од добиени помошти во вид на грант од следните институции:

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој		
(Проект: ИПАРД програма - реконструкција на објект вријалница за вино)	20,538	23,626
	20,538	23,626
<i>Промени во текот на годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	23,626	26,714
Нови грантови	-	-
Ослободување на приходи (белешка 10)	(3,088)	(3,088)
Состојба на 31 декември	20,538	23,626

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

29. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ И НАЕМИ

Валута	Начин на отплата	Каматна стапка	Обезбедување	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Кредити и наеми од:					
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	32 тримесечни рати до 10м/2023	5% годишно фиксна	гаранција и залог	153,738
Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	60 месечни рати до 03м/2019	7.41% годишно	гаранција и залог	15,417
Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	48 месечни рати до 12м/2021	6% годишно	хипотека и залог	42,396
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 05м/2023	6м.Еурибор+5%	гаранција и залог	34,574
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 08/2019	6 % годишно	гаранција и залог	9,857
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 08/2019	6 % годишно	гаранција и залог	9,857
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 06/2019	6 % годишно	гаранција и залог	7,652
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 09/2019	6 % годишно	гаранција и залог	6,730
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 06/2019	6 % годишно	гаранција и залог	5,106
Стопанска банка АД Битола	ЕУР	72 месечни рати до 10м/2018	8.5% годишно	гаранција и залог	-
МБПР АД Скопје	МКД	18 месеци до 04м/2018	2% годишно фиксна	гаранција	-
Стопанска банка АД Битола	ЕУР	72 месечни рати до 10м/2018	8.5% годишно	гаранција и залог	-
Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	60 месечни рати до 07м/2022	5.5% годишно	хипотека и залог	36,667
Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	60 месечни рати до 03м/2022	6 % годишно	хипотека и залог	33,333
НЛБ Банка АД Скопје	МКД	48 месечни рати до 11м/2022	5.2% годишно	меница	12,812
МБПР АД Скопје	МКД	18 месеци до 06м/2019	2% годишно фиксна	гаранција	5,969
МБПР АД Скопје	МКД	18 месеци до 01м/2019	2% годишно фиксна	гаранција	-
Шпаркасе банка АД Скопје	ЕУР	60 месечни рати до 08/2023	2.7 % годишно	хипотека и залог	22,822
Шпаркасе банка АД Скопје	ЕУР	24 месечни рати до 08/2020	3.75 % годишно	хипотека и залог	79,943
МБПР АД Скопје	МКД	18 месеци до 01м/2020	2% годишно фиксна	гаранција	18,897
НЛБ Банка АД Скопје	ЕУР	10 тримесечни рати до 10м/2020	3.5% годишно	хипотека	31,977
С-лизинг ДОО Скопје	ЕУР	48 месечни рати до 04м/2022	6м.Еурибор	купена опрема	1,700
Тековен дел на долгочрни кредити и наеми				529,446	585,723
Вкупно				(201,406)	(222,309)
				328,040	363,414

Сите кредити искористени од Комерцијална банка се одобрени врз основа на Договор за рамковен револвинг кредит лимит на износ од 15,000,000 ЕУР, со рок на важење до 09.05.2024 година, при што како обезбедување е даден залог на недвижниот и подвижен имот на Друштвото, 14,000 обични акции на М-6 ДОО во Друштвото, наменски депозити на М-6 ДОО Скопје, како и дел од залихите на готови производи (вино).

Доспевањето на долгочрните кредити и наеми е како што следува:

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Во рок од една година	201,406	222,309
Во рок над една до пет години	328,040	329,407
Над 5 години	-	34,007
	529,446	585,723

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

30. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Обврски спрема индивидуалните производители на грозје	106,178	53,121
Обврски спрема М-6 Аграр ДООЕЛ	73,896	49,553
Обврски спрема останатите добавувачи во земјата	197,524	203,688
Обврски спрема добавувачи во странство	148,308	138,962
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	125	125
Обврски за примени аванси	7,220	4,245
Вкупно обврски спрема добавувачи	533,251	449,694

31. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
НЛБ Банка АД Скопје	(а)	-
Шпаркасе Банка АД Скопје	(б)	19,000
Шпаркасе Банка АД Скопје	(в)	104,541
Вкупно краткорочни кредити	123,541	40,000

(а) Договор со НЛБ Банка АД Скопје на износ од 40,000 илјади МКД, со рок на враќање до 12 месеци и каматна стапка од 5.2% годишно фиксна. Кредитот е обезбеден со воспоставено заложно право на недвижен имот и на залиха на вино по договор за рамковен лимит со Банката.

(б) Договор за краткорочен кредит со Шпаркасе Банка АД Скопје во вкупен износ од 19,000 илјади МКД, со рок на враќање до 12 месеци и каматна стапка од 3.25% годишно фиксна. Кредитот е обезбеден со воспоставено заложно право на подвижен имот по договор за деловна соработка со Банката.

(в) Договор за краткорочен девизен кредит со Шпаркасе Банка АД Скопје во вкупен износ од 104,541 илјади МКД, со рок на враќање до 12 месеци и каматна стапка од 3.75% годишно фиксна. Кредитот е обезбеден со воспоставено заложно право на недвижен и подвижен имот по договор за деловна соработка со Банката.

32. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната заработка по акција е како што следува:

а) основна заработка по акција

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Нето добивка расположива на акционерите	133,762	142,885
Дивиденда на приоритетни акции	-	-
Корегирана Нето добивка	133,762	142,885
<hr/>		
	број на акции 2018	2017
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>	<i>270,450</i>	<i>270,450</i>
Издадени обични акции на 1 јануари	270,450	270,450
Конвертирани приоритетни акции во обични акции	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	270,450	270,450
Основна заработка по акција (во МКД)	495	528

Со оглед на фактот дека во текот на 2012 година издадените конвертабилни приоритетни акции на Фондот за ПИОМ се откупени од страна на доминатниот акционер, Друштвото нема повеќе издадено конвертабилни сопственички инструменти и не се пресметува разводната заработка по акција.

33. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

Во текот на 2018 и 2017 година, Друштвото согласно одлуките на Собранието на акционери нема издвоено дел за дивиденди на обичните акции.

**Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

34. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

а) Дадени хипотеки на својот имот

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќање спрема банките и други друштва за следните превземени обврски:

Хипотекарен доверител	Објект/Имот	Обезбедување за:
Комерцијална Банка АД Скопје	опрема, недвижности и залиха	рамковен револвинг кредит-лимит во износ од 15,000,000 Евра, со рок до 09.05.2024 година
Стопанска Банка АД Битола	опрема и залиха	Договори за долгочорни и краткорочни кредити

б) Дадени гаранции

Друштвото има добиено една гаранција од Комерцијална банка АД во износ од 4,500 илјади МКД, дадена во корист на еден добавувач со важност до 31.01.2020 година.

Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото има искористено банкарска гаранција издадена од Комерцијална Банка АД Скопје во вкупен износ од 14,000 илјади МКД заради обезбедување на плаќање на царински долг со рок на наплата до 31.03.2019 година.

Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото има искористено банкарски гаранции издадени од Комерцијална Банка АД Скопје во вкупен износ од 49,129 илјади МКД заради обезбедување на банкарски кредит од Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје и тоа 19,219 илјади МКД со рок на наплата до 25.04.2020 година; 14,730 илјади МКД со рок на наплата до 25.01.2019 година; 15,180 илјади МКД со рок на наплата до 25.07.2019 година (Белешка 29).

Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото склучено договори за пристапување кон долг на други друштва (М-6 ЕДЕН ДООЕЛ и М-6 ЕДЕН Логиситика) во вкупен износ од 367,770 илјади МКД спрема доверители банки со рокови на доспевање во 2019 година и потоа.

в) Судски спорови

Друштвото се јавува како тужител во поголем број на судски постапки кои произлегуваат од редовното работење на Друштвото. Вкупниот износ на вакви тужби во корист на Друштвото на 31 декември 2018 година изнесува 202,782 илјади МКД од кои 48,030 илјади МКД се добиени судски предмети и предадени на извршување во корист на Друштвото. Неизвесни средства не се признаваат.

Од друга страна, Друштвото се јавува како тужена странка во повеќе судски спорови, во вкупен износ од 214,029 илјади МКД по основ на долгови и надомест на штета, од кои најзначаен е судскиот спор со АТ Инженеринг ДОО Загреб во износ од 200,000 илјади МКД по основ на надомест на штета. Во текот на 2016, Друштвото има извршено резервирање за судски спорови за кои смета дека се веројатни идни одливи на средства во вкупен износ од 14,029 илјади МКД. Менаџментот на Друштвото согласно проценката на правните застапници смета дека за останатите судски спорови не постои можност за значајни одливи на средства во иднина од овие судски спорови.

35. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Побарувања и обврски од:	31 декември 2018 година	
	Побарувања	Обврски
М-6 ДОО Скопје	-	7,514
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	2,515	73,896
М-6 Инвестиции ДООЕЛ Скопје	-	-
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	21	614
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	8,974	-
Гепластик ДОО Гевгелија	23	378
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	8,887	139
Барово ДООЕЛ Скопје	4,290	-
Лепово ДООЕЛ	18,333	-
Тиквеш Продажба и дистрибуција ДООЕЛ	11,772	12,730
Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти	54,815	95,271

Побарувања и обврски од:	31 декември 2017 година	
	Побарувања	Обврски
М-6 ДОО Скопје	-	18,479
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	1,665	49,553
М-6 Инвестиции ДООЕЛ Скопје	-	-
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	207
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	8,974	-
Гепластик ДОО Гевгелија	33	1,157
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	8,887	-
Барово ДООЕЛ Скопје	13,128	159
Лепово ДООЕЛ	9,837	-
Тиквеш Продажба и дистрибуција ДООЕЛ	6,393	7,604
Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти	48,917	77,159

Приходи и расходи со:	31 декември 2018 година	
	Приходи	Расходи
М-6 ДОО Скопје	-	11,566
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	30	21,147
М-6 Инвестиции ДООЕЛ Скопје	-	3,600
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	17	705
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	-	-
Барово ДООЕЛ Скопје	30	7,188
Гепластик ДОО Гевгелија	23	-
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	-	437
Лепово ДООЕЛ	4,675	-
Тиквеш Продажба и дистрибуција ДООЕЛ	-	19,024
Вкупно приходи и расходи	4,775	63,667

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

35. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (Продолжение)

Приходи и расходи со:	31 декември 2017 година	
	Приходи	Расходи
М-6 ДОО Скопје	60	10,954
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	55	18,996
М-6 Инвестиции ДООЕЛ Скопје	-	3,600
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	405
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	1	-
Барово ДООЕЛ Скопје	6	10,251
Гепластик ДОО Гевгелија	196	-
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	15	15
Лепово ДООЕЛ	3,180	-
Тиквеш Продажба и дистрибуција ДООЕЛ	-	20,648
Вкупно приходи и расходи	3,513	64,869

Друштвото е поврзано со своето матично друштво М-6 ДОО Скопје, со своите подружници, со останатите акционери кои имаат значајно учество од над 5% од акциите со право на глас, како и со останатите друштва кои се поврзани и контролирани од страна на матичното друштво.

Друштвата М-6 Аграр ДООЕЛ, Барово ДООЕЛ, М-6 Инвестиции ДООЕЛ, М-6 Едукативен центар ДООЕЛ, М-6 Дистрибутивен центар Црна Гора, М-6 Дистрибутивен центар Хрватска и Гепластик ДОО се друштва кои се капитално поврзани и контролирани од страна на матичното друштво М-6 ДОО Скопје и по тој основ се поврзани со ВВ Тиквеш АД Скопје.

Обврските спрема матичното друштво М-6 ДОО Скопје во износ од 7,514 илјади МКД потекнуваат од искористени услуги во текот на 2018 година.

Обврските спрема друштво М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје, кое е во целосна сопственост на матичното друштво М-6 ДОО Скопје во износ од 73,896 илјади МКД потекнуваат од неплатени обврски за купено грозје.

Обврските спрема друштвата М-6 Инвестиции ДООЕЛ и Тиквеш Продажба и дистрибуција ДООЕЛ потекнуваат од искористени услуги во текот на 2018 година.

36. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По датумот на составување на Извештајот за финансиска состојба не се случиле настани од материјално значење за овие финансиски извештаи, освен дадената гаранција во вид на пристапување кон долг кон трето друштво М-6 ЕДЕН во износ 3.000.000 ЕУР во корист на една банка.

**Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и
годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Консолидираната Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подгответи согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Консолидираната Годишна сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Консолидирана Годишна сметка за 2018 година

- Консолидиран Биланс на состојба
- Консолидиран Биланс на успех
- Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка

Годишен извештај за 2018 година

ЕМБС: 05275890

Целосно име: Акционерско друштво за производство и промет на вино

ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:
 Објаснувачки белешки
 Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.375.190.430,00			1.353.016.675,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	8.045.186,00			8.321.908,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	8.045.186,00			8.321.908,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.346.418.124,00			1.324.792.345,00
10	-- Недвижности (011+012)	818.411.801,00			864.606.488,00
11	-- Земјиште	22.532.689,00			39.481.841,00
12	-- Градежни објекти	795.879.112,00			825.124.647,00
13	-- Постројки и опрема	384.312.190,00			361.850.815,00
14	-- Транспортни средства	16.427.480,00			5.149.799,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.273.211,00			2.273.210,00
18	-- Материјални средства во подготвка	124.993.442,00			90.912.033,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	20.727.120,00			19.902.422,00
22	-- Вложувања во подружници	1,00			
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	652.000,00			652.000,00
25	-- Побарувања по дадени долгочочни заеми	6.972.076,00			11.467.161,00
26	-- Вложувања во долгочочни хартии од вредност (027+028+029)	13.103.043,00			7.747.966,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	13.103.043,00			7.747.966,00
30	-- Останати долгочочни финансиски средства				35.295,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.701.024.849,00			1.488.453.478,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.102.445.479,00			980.580.182,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	41.855.382,00			36.540.554,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	51.521.863,00			49.548.808,00
41	-- Залихи на готови производи	994.590.779,00			879.744.617,00
42	-- Залихи на трговски стоки	14.477.455,00			14.746.203,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	493.780.428,00			454.425.847,00
47	-- Побарувања од купувачи	420.272.882,00			418.440.865,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	36.248.514,00			12.342.190,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	28.063.558,00			16.829.525,00
50	-- Побарувања од вработените	2.748.917,00			4.346.238,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	6.446.557,00			2.467.029,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	58.423.048,00			29.505.247,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	58.423.048,00			29.105.595,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства				399.652,00

59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	46.375.894,00	23.942.202,00
60	-- Парични средства	46.375.894,00	23.942.202,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	3.890.949,00	3.372.093,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	3.080.106.228,00	2.844.842.246,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.808.364.109,00	1.669.231.425,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	842.961.911,00	842.961.911,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	169.134.761,00	169.134.761,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	13.447.291,00	8.318.066,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	106.108.082,00	105.867.082,00
72	-- Законски резерви	105.867.082,00	105.867.082,00
74	-- Останати резерви	241.000,00	
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	679.889.529,00	487.081.736,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	136.939.923,00	87.017.526,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	133.762.458,00	142.885.395,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	1.233.408.952,00	1.132.154.684,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	529.445.558,00	585.723.036,00
87	-- Обврски спрема добавувачи	1.699.988,00	
90	-- Обврски по заеми и кредити	527.745.570,00	585.723.036,00
95	-- IV, КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	703.963.394,00	546.431.648,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	108.770,00	11.172.322,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	525.921.174,00	434.275.742,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	7.219.963,00	4.245.423,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	3.345.819,00	2.839.620,00
100	-- Обврски кон вработените	6.867.740,00	5.957.795,00
101	-- Тековни даночни обврски	23.484.884,00	32.142.422,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	123.541.500,00	40.000.000,00
105	-- Обврски по хартии од вредност	2.323.216,00	
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	2.776.899,00	2.776.899,00
107	-- Останати финансиски обврски	8.206.403,00	8.829.228,00
108	-- Останати краткорочни обврски	167.026,00	4.192.197,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	38.333.167,00	43.456.137,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	3.080.106.228,00	2.844.842.246,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.712.711.610,00			1.604.763.025,00
202	-- Приходи од продажба	1.668.816.526,00			1.575.926.207,00
203	-- Останати приходи	43.895.084,00			28.836.818,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	879.744.616,00			1.006.339.712,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	994.590.779,00			879.744.617,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.642.611.977,00			1.267.748.031,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	866.428.716,00			595.393.495,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	82.740.194,00			75.794.425,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	131.565.806,00			64.969.816,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	113.724.338,00			199.425.899,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	125.543.815,00			130.158.231,00

214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	79.605.762,00	70.114.990,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	6.634.313,00	4.854.009,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	32.338.313,00	24.902.765,00
217	-- Останати трошоци за вработените	6.965.427,00	30.286.467,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	87.634.169,00	89.653.998,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства		4.300.276,00
222	-- Останати расходи од работењето	234.974.939,00	108.051.891,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3.435.258,00	7.521.623,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)		5.170.568,00
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва		5.170.568,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	433.256,00	360.362,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.290.545,00	1.024.428,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.711.457,00	966.265,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	36.673.891,00	48.471.015,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)		555.024,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва		555.024,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	34.361.642,00	46.385.930,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.312.249,00	1.530.061,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204+205+207+234+245)	151.707.163,00	169.470.507,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	151.707.163,00	169.470.507,00
252	-- Данок на добивка	17.944.705,00	26.585.112,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	133.762.458,00	142.885.395,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	233,00	222,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	133.762.458,00	142.885.395,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	133.762.458,00	142.885.395,00
269	-- Добивка за годината	133.762.458,00	142.885.395,00
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	5.355.000,00	176.431,00
273	-- Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење		402.230,00
275	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	5.355.000,00	
276	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба		225.799,00
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	5.355.000,00	176.431,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	139.117.458,00	143.061.826,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	4.084.456,00			4.084.456,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	2.485.215,00			2.485.215,00

616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	1.599.241,00	1.599.241,00
625	-- Земјишта	18.393.002,00	35.342.155,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	1.459.679.690,00	
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	687.680.397,00	
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	771.999.293,00	
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба		1.452.228.007,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба		651.716.630,00
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)		800.511.377,00
662	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштваво приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	58.423.048,00	29.014.376,00
666	-- Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 021 од БС)	18.023.826,00	12.668.826,00
667	-- Вложувања во удели во трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	113.214.218,00	
674	-- Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 095 од БС)	123.541.500,00	40.000.000,00
676	-- Долгорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 085 од БС)	527.745.570,00	585.723.035,00
678	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	842.961.911,00	842.961.911,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	931.091.279,00	
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	737.725.247,00	
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	433.256,00	360.362,00
711	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	8.473.399,00	3.543.355,00
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	70.536,00	
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	866.428.716,00	595.393.495,00
718	-- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)	15.597.625,00	15.153.648,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.325.727,00	1.364.364,00
721	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	206.113.237,00	182.792.492,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	1.161.230,00	744.048,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.348.470,00	1.924.300,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	6.710.330,00	5.348.572,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	13.670.046,00	11.455.910,00

727	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	10.527.118,00	8.726.713,00
728	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.346.656,00	1.778.712,00
729	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	7.699.988,00	4.634.432,00
730	- - Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	2.767.515,00	2.807.095,00
731	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	5.010.186,00	5.073.245,00
735	- - Наемници за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	10.184.675,00	4.792.948,00
736	- - Наемници за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	6.086.355,00	5.868.438,00
744	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	2.213.920,00	
747	- - Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	6.965.427,00	
748	- - Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)		10.546.388,00
749	- - Надомести на трошоците на вработените и подарици (< или = АОП 217 од БУ)	1.592.735,00	
752	- - Подарици на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	1.205.667,00	
753	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	6.965.427,00	8.272.437,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	240,00	223,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2081	- 11.02 - Производство на вино од грозје	1.668.816.526,00			
2611	- 96.09 - Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго место	47.330.342,00			

Потпишано од:

Olivera Stavrova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom,
C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
01.01. до 31.12.2018

	2018 Денари
Парични текови од оперативни активности	
Добивка пред оданочување	151,707,163
Усогласување за:	
Амортизација на материјални средства	86,937,710
Амортизација на нематеријални средства	696,459
Амортизација на вложувања во недвижности	34,361,642
Расходи од камати	(1,290,545)
Приходи од камати	(433,256)
Приходи од дивиденди	(1,367,955)
Капитална загуба од расход на основни средства	(3,087,931)
Амортизација на грантови	-
Учество во добивки (загуби) на придружени друштва	(666,367)
Приходи од отпис на обврски	-
Исправка на вредност на побарувања	-
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	266,856,920
Промени кај побарувањата од продажба	(1,832,017)
Промени за дадени аванси	(23,906,324)
Промени кај залихите	(121,865,298)
Останати тековни средства и АВР	(14,135,093)
Промени кај обврски од добавувачи	81,248,248
Промени кај промени аванси	2,974,539
Промени кај останати тековни обврски и ПВР	(1,229,031)
Нето пари употребени во работењето	188,111,942
Платена камата	(34,984,467)
Платен/повратен данок од добивка	(27,643,618)
Нето парични текови од оперативни активности	125,483,857
Парични текови од вложувачки активности	
Приливи (одливи) од долготочни финансиски средства, нето	(24,422,715)
Приливи (одливи) од краткорочни финансиски средства, нето	1,290,545
Примени камати	433,256
Примени дивиденди	-
Приливи од средства наменети за продажба	-
Купување/продавање на вложувања во недвижности	-
Купување/продавање на материјални средства	(107,195,534)
Купување/продавање на нематеријални средства	(419,737)
Нето парични текови од вложувачки активности	(130,314,185)
Парични текови од финансиски активности	
Уплатен капитал	-
Исплатени дивиденди	-
(Откупени)/продадени сопствени акции, нето	(56,277,479)
Искористени (вратени) долготочни кредити, нето	83,541,500
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	-
Нето парични текови од финансиски активности	27,264,021
Нето зголемување (намалување) на парични средства	22,433,693
Парични средства на почетокот на годината	23,942,202
Парични средства на крајот од годината	46,375,894



[Handwritten signature over the stamp]

БВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
31.12.2018

	Основна главнина	Премии на издадени акции/влогови и	Резерви	Ревалоризација на резерви и разлики од вреднување	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Вкупно главнина
Во Денари							
Состојба на 1. Јануари 2018	842,961,911	169,134,761	105,867,082	8,318,066	542,949,605	1,669,231,425	1,669,231,425
Сеоплатна добивка:							
Добивка (загуба) за периодот Ревалоризација на средства Курсни разлики од странски валути					133,762,458	133,762,458	133,762,458
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба							
Останато							
Вкупно сеоплатна добивка							
Трансакции со сопствениците:							
Уплатени влогови/акции							
Извођување за резерви							
Извођување за дивиденди							
Откупени сопствени акции							
Продадени сопствени акции							
Останато							
Состојба на 31.Декември 2018	842,961,911	169,134,761	106,108,082	13,447,292	676,712,064	1,808,364,110	1,808,364,110

